

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 10

Септември

2019 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден
Арх.бр.08-1688/1
05.09.2019година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, бр.07-1546/3 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1678/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на 26-та седница одржана на ден 30.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Член 1

Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2018 година.

Член 2

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година е составен дел на оваа Одлука, со дополнување на ставката 404 во делот на нереализиран надоместок согласно закон.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број:07-1546/3
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Финансиски извештај на ЈКП Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Финансиски извештај на ЈКП Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, бр.07-1546/4 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1679/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „ ИЛИНДЕН“
Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година**

Член 1

Советот на Општина Илинден дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Илинден“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година со арх.бр.01-155/1 од 05.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Илинден“ Илинден со Одлука бр.02-157/3 од 11.07.2019 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број:07-1546/4
Датум на донесување:30.08.2019 г.**

**Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019г до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019г до 30.06.2019 година, бр.07-1546/5 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1680/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за давање на согласност на Извештајот за работењето на ЈКП
„ ИЛИНДЕН“ Илинден за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година**

Член 1

Советот на Општина Илинден дава согласност на Извештајот за работењето на ЈКП „Илинден“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019година со арх.бр.01-155/2 од 05.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Илинден“ Илинден со Одлука бр.02-157/4 од 11.07.2019 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број:07-1546/5
Датум на донесување:30.08.2019 г.**

**Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, бр.07-1546/6 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1681/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година

Член 1

Советот на Општина Илинден дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година со арх.бр.01-164/1 од 16.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Илинден со Одлука бр.02-166/3 од 18.07.2019 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/6
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, бр.07-1546/7 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1682/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

Член 1

Советот на Општина Илинден дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019година со арх.бр.01-164/2 од 16.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Воодвод“ Илинден со Одлука бр.02-166/4 од 18.07.2019 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/7
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Илинден за 2020 година

Се објавува Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Илинден за 2020 година, бр.07-1546/8 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1683/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на Општина Илинден арх.бр.04-1547/1 од 26.08.2019 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/8
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година, бр.07-1546/9 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1684/1
Од 04.09.2019год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на Јавно комунално претпријатие „Илинден“ н.Илинден арх.бр.04-178/1 од 29.07.2019 г.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/9
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020 година, бр.07-1546/10 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1685/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на Јавно комунално претпријатие „Водовод“ н.Илинден арх.бр.04-200/1 од 20.08.2019 г.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/10
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

СОДРЖИНА

1. Решение за објава на Одлука за усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година бр.08-1678/1 од 04.09.2019 г
2. Одлука за усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година бр.1546/3 од 30.08.2019г
3. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Финансиски извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019г бр.08-1679/1 од 04.09.2019 г
4. Одлука за давање согласност на Финансиски извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019г , бр.1546/4 од 30.08.2019г
5. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019г до 30.06.2019 година бр.08-1680/1 од 04.09.2019 г
6. Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019г до 30.06.2019 година бр.1546/5 од 30.08.2019г
7. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 г бр.08-1681/1 од 04.09.2019 г
8. Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 г бр.1546/6 од 30.08.2019г
9. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година бр.08-1682/1 од 04.09.2019 г
10. Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година бр.1546/7 од 30.08.2019г
11. Решение за објава на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Илинден за 2020 година бр.08-1683/1 од 04.09.2019 г
12. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Илинден за 2020 година бр.1546/8 од 30.08.2019г
13. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година бр.08-1684/1 од 04.09.2019 г
14. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година бр.1546/9 од 30.08.2019г
15. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020 година бр.08-1685/1 од 04.09.2019 г
16. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020 година бр.1546/10 од 30.08.2019г

